



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-  
кат на адреса: „Службен весник на  
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Сабота, 7 Јуни 1958  
Број 19      Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува  
1.000 дин. Овој број чини 30 дин.  
Чековна сметка број 802-Т-698.

123.

На основа член 25 став 2 од Законот за шумите,  
Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА МИНИМАЛНИОТ И МАКСИМАЛНИОТ ИЗ- НОС НА НАДОМЕСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПО- РЕДНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ ВО ШУМИ ОД ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

#### I.

За пасење, жирење, собирање на лисна постил-  
ка, вадење камен, песок, глина и други состојни на  
шумското земјиште, собирање на лековити билки  
и други шумски споредни производи во шуми од  
општествена сопственост се плаќа надомест во ви-  
сина која ја одредува народниот одбор на општи-  
ната спрема условите на одделните реони на своето  
подрачје и во рамките на следните минимални и  
максимални износи на надоместа и тоа за:

#### а) ПАСЕЊЕ ВО ШУМА

Ред. бр.	Вид на добитокот	Един. мера	Надомест во дин.	
			мини- мална	макси- мална
1.	Овца или одлач. јатне	грло	45	60
2.	Коњ, мазга и магаре	„	225	300
3.	Ждребе и прле до 1 год. старост	„	90	120
4.	Говедо постаро од 1 год.	„	225	300
5.	Теле од 1 година старост	„	90	120

#### б) ЖИРЕЊЕ

Во дабова или букова шума за 1 свиња мин.  
45 динари, максимално 60 динари.

Надоместа од табелите под а) и б) се однесува  
на сезонскиот период во кој со постојните прописи  
донесени согласно чл. 26 од Законот за шумите е  
позволено да се врши пасење односно жирење во  
шуми.

#### в) ЛИСНА ПОСТИЛКА

Ред. бр.	Вид на производот	Един. мера	Надомест во дин.	
			мини- мална	макси- мална
1.	Лисна постилка	100 кг.	80	100
2.	Хумус	„	60	80
3.	Моф и папрад	„	80	100
4.	Шавар	„	100	130
5.	Шумска трева	„	100	130

#### г) КАМЕН, ПЕСОК И ГЛИНА

Ред. бр.	Вид на производот	Един. мера	Надомест во дин.	
			мини- мална	макси- мална
1.	Камен за печење вар	м <sup>3</sup>	40	50
2.	Камен кршен	„	30	40
3.	Камен плочест	„	50	65
4.	Камен гранит и сличен за делање	„	90	120
5.	Камен од останати еруп- тивни стени	„	80	110
6.	Воденички камен 50—100 кг.	парче	70	90
7.	Воденички камен од 100—200 кг.	парче	110	140
8.	Воденички камен од 200—300 кг.	парче	150	200
9.	Песок ситен	м <sup>3</sup>	30	40
10.	Песок едор (шљунак)	„	20	30
11.	Шодер и ризла	„	70	90
12.	Глина и иловача (грнч.)	„	20	30
13.	Земја црница	„	20	30
14.	Земја бела — каолин	„	20	30
15.	Варовит песок и земја за калцификација	„	5	10

#### д) ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХЕМИСКА ПРЕРАБОТКА

Ред. бр.	Вид на производот	Един. мера	Надомест во дин.	
			мини- мална	макси- мална
1.	Смола борова	кг.	30	40
2.	Смола борова беленица	„	25	40
3.	Борови пенушки за до- бивање смола	кг.	2	3
4.	Кора од даб, смрча и пи- том костен	„	2	3
5.	Кора од врба, бреза и евла	„	2	3
6.	Лисје и стебла од руј	„	3	5
7.	Шикли од даб	„	5	8

Надоместа од точките 4 и 5 во табелата под д)  
се однесуваат на кора ако се гули од посечени и  
сборени стебла.

## ѓ) ШУМСКИ ПЛОДОВИ И СЕМЕ

Ред. бр.	Вид на производот	Един. мера	Надомест во дин.	
			мини-мална	макси-мална
1.	Орев и бадем	кгр.	10	15
2.	Костен питом	"	5	5
3.	Плод од смрека	"	2	3
4.	Лешници	"	5	8
5.	Јагодки, капини, малини и слично	"	2	3
6.	Боровинки, дренки и шипки	"	2	3
7.	Дабов и буков желад	"	1	2
8.	Шишарки од бор, ела и смрча со семе	"	0,50	0,60
9.	Меунки од багрем и гледич	"	10	15
10.	Семе од брест, бреза, ела, јасен, јавор, липа и останати видови (на стебла)	"	10	15

Износот на надоместа се однесува на плодови и семе во зрела состојба во моментот на собирањето.

## е) ЛЕКОВИТИ БИЛКИ

Ред. бр.	Вид на производот	Един. мера	Надомест во дин.	
			мини-мална	макси-мална
1.	Цвет од црн и бел слез	кгр.	7	10
2.	Цвет од љубичица	"	10	15
3.	Цвет од останати врсти	"	5	7
4.	Лист од лудо билје (беладона)	"	6	8
5.	Лист од орев	"	4	6
6.	Лист од бутин (дигиталис)	"	7	10
7.	Лист од останати врсти	"	3	4
8.	Стебло од шарплан. чај	"	7	10
9.	Стебло од останати врсти	"	2	3
10.	Корен од див чемер (генцисна)	"	45	60
11.	Корен од останати врсти	"	3	4
12.	Тубера од салеп	"	20	25
13.	Плод од сите врсти	"	3	14
14.	Семе од сите врсти	"	5	10

Износот на надоместа за лековити билки се однесува кога истите се во сува состојба.

## ж) ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ

Ред. бр.	Вид на производот	Един. мера	Надомест во дин.	
			мини-мална	макси-мална
1.	Сува кора за горење	100 кгр.	30	40
2.	Липово лико	кгр.	50	80
3.	Брезови метли	сноп	8	10
4.	Трска	сноп	8	10
5.	Зимзелен (зеленика и др.)	сноп	8	10

## II.

Надоместа од претходната точка оди во полза на органот што управува со шумата од општествена сопственост.

## III.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 94

13 мај 1958 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

## 124.

На основа член 2 и 11 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА ДЕТСКАТА  
БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА  
ВО СКОПЈЕ КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО  
ФИНАНСИРАЊЕ**

## I.

Детската болница за белодробна туберкулоза во Скопје (во натамошен текст Болницата), основана 1952 година продолжува да работи како установа со самостојно финансирање под истиот назив.

Седиштето на Болницата е во Скопје.

## II.

Задача на Болницата е да укажува стационарна помош на децата болни од белодробна туберкулоза, да работи на издигнувањето и усовршувањето на кадрите, како и на здравственото просветување на народот.

## III.

За остварување задачите од претходната точка Болницата има право на управување со недвижен имот, уреди, инструменти и други движни работи што накнадно ќе се пропишат и проценат по постојните прописи.

## IV.

Со Болницата управува управен одбор од 7 члена како колективен орган на управување. Управниот одбор го именува Републичкиот совет за народно здравје.

Управниот одбор го сочинуваат: еден претставник на работниот колектив; еден претставник на Републичкиот завод за социјално осигурување; еден граѓанин кого го предлага Народниот одбор на Скопска околина; и други граѓани што ги одредува Републичкиот совет за народно здравје.

Управникот на Болницата е по својата положба член на управниот одбор.

Управниот одбор избира свој претседател од редот на членовите на управниот одбор. Управникот на Болницата не може да биде претседател на управниот одбор.

Управниот одбор се избира на две години.

## V.

Со Болницата непосредно раководи управник. Управник на Болницата назначува Републичкиот совет за народно здравје.

## VI.

Болницата има стручен колегиум што го сочинуваат управникот и раководните лица на организационите единици. Со правилата, за членови на стручниот колегиум можат да се одредат и други раководни лица од Болницата.

Стручниот колегиум е советодавен орган на управникот по сите поважни стручни прашања и по прашањата за раководење со Болницата.

## VII.

Од вишковите на приходите над расходите Болницата може да оснива следните фондови:

а) фонд за наградување на работниците и службениците;

б) резервен фонд;

в) амортизационен фонд;

г) фонд за инвестиции; и

д) фонд за станбена изградба.

## VIII.

Орган надлежен за работите и задачите на Болницата е Републичкиот совет за народно здравје.

## IX.

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 54

30 април 1958 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

125.

На основа член 2 и 11 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ ВО БИТОЛА КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

## I.

Специјалната болница за ТБЦ во Битола (во натамошниот текст Болница) основана во 1950 година продолжува да работи како установа со самостојно финансирање под истиот назив.

Седиштето на Болницата е во Битола.

## II.

Задачата на Болницата е да укажува стационарна помош на болните од белодробна туберкулоза, да работи на издигнувањето и усовршувањето на кадрите, како и на здравственото просветување на народот.

## III.

За остварување задачата од претходната точка Болницата има право на управување со недвижен имот, уреди, инструменти и други движни работи што накнадно ќе се пропишат и проценат по постојните прописи.

## IV.

Со Болницата управува управен одбор од 7 члена како колективен орган на управување. Управниот одбор го именува Републичкиот совет за народно здравје.

Управниот одбор го сочинуваат: еден претставник на работниот колектив; еден претставник на Републичкиот завод за социјално осигурување; и други граѓани што ги одредува Републичкиот совет за народно здравје.

Управникот на Болницата е по својата положба член на управниот одбор.

Управниот одбор избира свој претседател од редот на членовите на управниот одбор. Управникот на Болницата не може да биде претседател на управниот одбор.

Управниот одбор се избира на две години.

## V.

Со Болницата непосредно раководи управник.

Управник на Болницата назначува Републичкиот совет за народно здравје.

## VI.

Болницата има стручен колегиум што го сочинуваат управникот и раководните лица на организационите единици. Со правилата, за членови на стручниот колегиум можат да се одредат и други раководни лица од Болницата.

Стручниот колегиум е советодавен орган на управникот по сите поважни стручни прашања и по прашањата за раководење со Болницата.

## VII.

Од вишковите на приходите над расходите Болницата може да ги оснива следните фондови:

а) фонд за наградување на службениците и работниците;

б) резервен фонд;

в) фонд на сопствените инвестиции;

г) амортизационен фонд; и

д) фонд за станбена изградба.

## VIII.

Орган надлежен за работите и задачите на Болницата е Републичкиот совет за народно здравје.

## IX.

Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 53

18 април 1958 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,  
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,  
Љупчо Арсов, с. р.

126.

На основа член 100 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Извршниот совет донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ВИШИОТ  
ДИСЦИПЛИНСКИ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ  
СОВЕТ**

**I.**

Во Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет се именуваат:

1. За претседател: Цаца Ѓорѓи, помошник секретар на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет;

за заменик претседател: Димевски Мице, помошник секретар на Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

2. За член: Ефремов Љупчо, судија на Врховниот суд на НРМ;

за заменик член: Анастасов Киро, шеф на Кабинетот на Претседателот на Извршниот совет.

3. За член: Борис Аговски, секретар на Републичкиот одбор на синдикатите за просветни работници;

за заменик член: Витановски Благоја, секретар на Републичкиот одбор на синдикатите за здравствените работници.

Вториот член и неговиот заменик (Аговски и Витановски) се делегирани од Републичкиот одбор на синдикатот за државните службеници.

**II.**

Функцијата на претседателот и членовите на Вишиот дисциплински суд и нивните заменици трае две години.

**III.**

Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 89

7 мај 1958 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар, Претседател,  
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

**127.**

На основа член 100 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Извршниот совет донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДИСЦИПЛИНСКИОТ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ**

**I.**

Во Дисциплинскиот суд при Извршниот совет се именуваат:

1. За претседател: Леов Јордан, помошник јавен правобранител на Републичкото јавно правобранителство;

за заменик претседател: Поп Антова Христина, помошник директор на Заводот за статистика на НРМ.

2. За член: Хаџи Пецов Мане, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа;

за заменик член: Беличанец Илија, виши референт во Народното собрание.

3. За член: Шуркова Цвета, член на Републичкиот одбор на синдикатите за јавните службеници; за заменик член: Василевски Благоја, секретар на Околинскиот одбор на синдикатите за јавните службеници за Скопска околија.

Вториот член и неговиот заменик (Шуркова и Василевски) се делегирани од Републичкиот одбор на синдикатот за државните службеници.

**II.**

Функцијата на претседателот и членовите на Дисциплинскиот суд и нивните заменици трае две години.

**III.**

Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 90

7 мај 1958 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар, Претседател,  
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

**128.**

На основа член 38 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/58 год.), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ  
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ  
УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО  
УГОСТИТЕЛСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во управувањето со Угостителската комора на Народна Република Македонија учествуваат претставници на следниве општествени и други организации и установи, и тоа:

- Републичкиот совет на ССЈ за Македонија,
- Туристичкиот сојуз на НР Македонија,
- „Путник — Македонија“ Претпријатие за туристички и сообраќајни услуги,
- Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Македонија,
- Советот за школство на НРМ,
- ССРНЈ — Главен одбор за Македонија.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 55

7 мај 1958 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар, Претседател,  
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

**129.**

На основа член 38 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/58 год.), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЗАНАЕТЧИСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во управувањето со Занаетчиската комора на Народна Република Македонија учествуваат претставници на следните општествени и други организации и установи, и тоа:

- Народната банка на ФНРЈ — Централна за НРМ
- Инвестиционата банка — Централна за НРМ
- Републичкиот совет на ССЈ за Македонија
- Здружението на наставниците од стручните школи.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 56

7 мај 1958 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар, Претседател,  
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

**130.**

На основа член 38 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/58 год.), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во управувањето со Земјоделско-шумарската комора на Народна Република Македонија учествуваат претставници на следниве општествени и други организации и установи, и тоа:

- Главен задружен сојуз на НРМ
- Сојуз на водните заедници на НРМ
- Земјоделско-шумарски факултет
- Републички совет на ССЈ
- Народна банка — Централна за НРМ
- Инвестициона банка — Централна за НРМ
- Сојуз на задружни штедилници на НРМ
- Друштво на агрономи и земјоделски техничари на НРМ
- Друштво на инженери и шумарски техничари на НРМ
- Друштво на ветеринарни лекари на НРМ
- Совет за школство на НРМ.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 57

7 мај 1958 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар, Претседател,  
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

**131.**

На основа член 38 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/58 год.), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ТРГОВСКАТА КОМОРА НА НР МАКЕДОНИЈА**

1. Во управувањето со Трговската комора на Народна Република Македонија учествуваат претставници на следниве општествени и други организации и установи, и тоа:

- Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;
- Главниот задружен сојуз на НР Македонија;
- Народната банка на ФНРЈ — Централна за НРМ;
- Економскиот факултет;
- Здружението на економистите на НР Македонија;
- „Југобанка“ — Филијала — Скопје за НР Македонија.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 58

7 мај 1958 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар, Претседател,  
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

**132.**

На основа точка III став 2 од Одлуката за одредување на највисоките продажни цени на добиточната храна од индустриско потекло („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 15/58), Секретаријатот за стоков промет на Извршниот совет донесува

**НАРЕДБА****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА ОД ИНДУСТРИСКО ПОТЕКЛО**

1. На трговските претпријатија на големо им се одобрува при образувањето на продажните цени на големо на добиточната храна од индустриско потекло, како трошоци на прометот да пресметуваат и тоа:

Динари за 1 кг.

1. Сончогледова сачма	1,50
2. Сончогледови погачи	1,50
3. Соина сачма	1,50
4. Соини погачи	1,50
5. Кикирикова сачма	1,50
6. Кикирикови погачи	1,50
7. Сачма од тиквини семки	1,50
8. Погачи од тиквени семки	1,50
9. Сачма од маслодајна репка	1,50
10. Погачи од маслодајна репка	1,50
11. Трици	1,50
12. Суви режанки од шеќерна репка	1,50
13. Уродица	1,50

II. Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 943  
21 мај 1958 година  
Скопје

Секретар  
за стоков промет на Извршниот совет,  
**Морис Шапи, с. р.**

133.

На основа точка 10 став 3 од Наредбата за продажните цени на житарици и производите од житарици („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/57 и 16/58), Секретаријатот за стоков промет на Извршниот совет донесува

**НАРЕДБА  
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОМЕТОТ  
НА ГОЛЕМО НА ЖИТАРИЦИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ  
ОД ЖИТАРИЦИ**

I. На стопанските организации што се занимаваат со промет на житарици на големо им се одобрува при образувањето на продажните цени на големо, како трошоци на трговијата да пресметуваат и тоа:

Динари за 1 кгр.

1. Царевица	1,50
2. Царевично брашно	1,50
3. Ечмен (освен приварски)	1,50
4. Овес	1,50
5. Крушица	1,50

II. Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 943  
21 мај 1958 година  
Скопје

Секретар  
за стоков промет на Извршниот совет,  
**Морис Шапи, с. р.**

134.

На основа чл. 77 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57), Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет донесува

**ПРАВИЛНИК  
ЗА ПЛАНТАЖНО ПОШУМУВАЊЕ**

Член 1

Плантажното пошумување се врши по одредбите на овој Правилник.

Член 2

Плантажното пошумување се врши на земјишни површини погодни за брзо производство на дрвна маса.

Член 3

Одредбите од овој Правилник се однесуваат на плантажното пошумување кое се врши на земјишта поголеми од 0,5 хектари.

Член 4

Плантажните шуми се подигнуваат и стопанисуваат врз основа на одобрена инвестициона програма и изготвен проект.

По исклучок приватните лица на своите земјишта можат да вршат плантажно пошумување на основа одобрен проект, без инвестициона програма.

Член 5

Инвестициона програма за плантажни шуми се изработува по постојните прописи.

Проектот за плантажното пошумување го изработува овластена за таа цел проектанска организација.

Член 6

Проектот за плантажното пошумување ги содржи следните елементи:

1. начинот на подигнувањето на плантажната шума;
2. начинот на одгледувањето на плантажната шума;
3. начинот на користењето на плантажната шума.

Член 7

Проектите за плантажно пошумување ги ревидира и одобрува комисија одредена од советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на околицата.

Член 8

Посадочниот материјал на плантажното пошумување пред употребата мора да биде прегледан и одобрен од надлежната служба за заштита на растенијата.

Член 9

Инвеститорите кои вршат плантажно пошумување должни се да го употребат оној посадочен материјал кој е предвиден во проектот.

Член 10

Инвеститорите на плантажното пошумување се должни да водат грижа за здравствената состојба на плантажната шума и за таа цел обезбедуваат преглед два пати во годината.

Член 11

При подигнување на плантажни шуми покрај реки каде земјиштето се одронува, се остава заштитен појас најмалку од 10 метра од брегот на реката со природна шумска растителност.

Член 12

Движењето на дрвните материјали добиени од плантажните шуми се врши по постојните прописи за контрола на движењето на главните шумски производи.

Член 13

Плантажната шума инвеститорот може да ја копачи со претходно известување на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на околицата односно народниот одбор на општината.

Член 14

Стопанската организација или установата со самостојно финансирање ќе се казни за прекршок со парична казна од 50.000 до 200.000 динари;

1) ако врши плантажно пошумување без одобрена инвестициона програма и изготвен проект (член 4);

2) ако посадочниот материјал за плантажното пошумување не е прегледан и одобрен од надлежната служба за заштита на растенијата (член 8);

3) ако не го употребува оној посадочен материјал предвиден по проектот (член 9);

4) ако ја копачи плантажната шума без претходно известување на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на околијата (член 13).

За дејство од претходниот слав ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или установата со самостојно финансирање.

#### Член 15

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок физичко лице кое:

1) врши плантажно пошумување без одобрен проект (член 4 став 2);

2) употребува посадочен материјал за плантажно пошумување кој не е прегледан и одобрен од надлежната служба за заштита на растенијата (член 8);

3) не го употребува оној посадочен материјал кој е предвиден во проектот (член 9);

4) копачи плантажна шума без претходно известување на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината (член 13).

#### Член 16

Постапката за прекршок од член 14 и 15 ја води околинскиот судија за прекршоци.

#### Член 17

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1509/57

19 мај 1958 година

Скопје

Секретар

за шумарство на Извршниот совет,  
Инж. Борис Грујоски, с. р.

## КОНКУРСИ

На основа член 37 од Законот за јавните службеници Конкурсната комисија на Народниот одбор на општината Василево, распишува

### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Шеф на Отсекот за стопанство,
2. Шеф на Отсекот за комунални работи.

Кандидатите треба да одговарат на следните услови:

За работното место под точка 1) Економски факултет или потполна средна школа со 3 години практика во управата.

За работното место под точка 2) завршен градежен факултет или среден градежен техникум со 1 година практика.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката на Народниот одбор на општината.

Пријавите да се достават во рок од 1 месец од денот на објавувањето на конкурсот до Народниот одбор на општината Василево, Штипска околија.

26. V. 1958 год. с. Василево

### Од Конкурсната комисија

На основа член 37 од Законот за јавните службеници Конкурсната комисија при Народниот одбор на општината Василево Штипска околија, распишува

### КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

Лекар за општа пракса — шеф на Здравствената станица во Василево.

Услови:

Медицински факултет и 3 години практика.

Плата по Законот за јавните службеници а полагајна по Одлуката на Народниот одбор на општината Василево, а може и по договор.

Стапување на работа веднаш.

Пријавите да се достават до овој одбор, во рок од 15 дена од објавувањето на овој конкурс.

26. V. 1958 год. Василево

### Од Конкурсната комисија

## СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на работното место:

1. ВЕТЕРИНАРЕН ИНСПЕКТОР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Услови: завршен Ветеринарен факултет, положен стручен државен испит и 5 години служба во ветеринарната струка.

Молбите се доставуваат лично или преку пошта во рок од 15 дена по објавувањето на овој конкурс.

Основната и полагајната плата спрема Законот за јавните службеници. (740)

Врз основа на член 33, 36 и 37 од Законот за јавните службеници „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57 година, Конкурсната комисија на Народниот одбор на општината Струмица

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на работното место:

1. Јавен правобранител при општината.

Услови: Да има завршен Правен факултет и најмалку 5 години служба како судија.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката на Одборот.

Молбата таксирана со 30 динари државна и 20 динари општинска марка, се поднесува направо до Комисијата во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Конкурсна комисија

## СООПШТЕНИЕ

### ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и точка 68 од Упатството за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 55/57), се известуваат стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1957 год. (според билансната шема по образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) Износите во билансната шема на обр. 13 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) Билансната шема да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) Покрај образецот 13 да се доставува и кус извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1957 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) Во писмото да се напише улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето на претпријатието.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат до ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансите за објавување во „Службен весник на НРМ“ се доставуваат во срок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1957 година.

„Службен весник на НРМ“

### КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА ДРАЧЕВО

распишува

#### К О Н К У Р С

за ДИРЕКТОР на Земјоделското стопанство  
„Караџица“ Драчево

Услови:

1. Инженер — агроном со практика во земјоделството;
2. Земјоделски техничар со практика над 10 години.

Заинтересираните да поднесат молба до Општината Драчево во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Во молбата покрај останатото да се наведат и куси биографски податоци.

Стопанството се наоѓа до Железничката станица — Драчево и има редовни врски со воз за Скопје.

#### СОДРЖИНА

	Страна
123. Одлука за минималниот и максималниот износ на надоместа за користење на споредни шумски производи во шуми од општествена сопственост — — — — —	289
124. Решение за продолжување со работа на Детската болница за белодробна туберкулоза во Скопје како установа со самостојно финансирање — — — — —	290
125. Решение за продолжување со работа на Специјалната болница за ТБЦ во Битола како установа со самостојно финансирање — — — — —	291
126. Решение за именување членови на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет — — — — —	292
127. Решение за именување членови на Дисциплинскиот суд при Извршниот совет — — — — —	292
128. Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Угостителската комора на Народна Република Македонија — — — — —	292
129. Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Занаетчиската комора на Народна Република Македонија — — — — —	293
130. Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Земјоделско-шумарската комора на Народна Република Македонија — — — — —	293
131. Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Трговската комора на НР Македонија — — — — —	293
132. Наредба за одобрување на трошоците на прометот на големо на добиточната храна од индустриско потекло — — — — —	293
133. Наредба за одобрување на трошоците за прометот на големо на житариците и производите од житарици — — — — —	294
134. Правилник за плантажно пошумување — — — — —	294

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија“ — новинско-издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември“. Одговорен уредник П. Јаневски. Пош. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698. Печатницата „Гоце Делчев“ П (2861) — Скопје